

Службен весник

на Република Македонија

Број 26

4 февруари 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
357. Указ бр.42 од Претседателот на Република Македонија.....	2	асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2019 година.....	5
358. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи.....	2	361. Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2019 година.....	9
359. Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица.....	2	362. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	35
360. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната		Огласен дел.....	1-60

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

357.

Указ бр.42

од 31 јануари 2019 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

МУСТАФА САНИ ШЕНЕР

со

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во своето работење и дејствување со што даде значаен придонес за развојот на македонската економија, како и за афирмација на Република Македонија во светот и унапредување на пријателските односи и соработката со Република Турција.

Бр. 08-134/1
31 јануари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

358.

Врз основа на член 206 став 1 алинеја 13 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18), министерот за внатрешни работи донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/15 и 190/17),

во дел I став (1) во точката 42 точката на крајот на реченицата се брише и се додава нова точка 43 која гласи:

„43. Образец на меѓународна возачка дозвола (непополнет).....50,00 денари.“

Член 2

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува по 30 дена од денот на неговото влегување во сила.

Бр. 13.1.1-7805/1
30 јануари 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

359.

Врз основа на член 17 став (4) од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/14, 61/15, 27/16, 35/18, 83/18 и 7/19), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЛИВИ НА СРЕДСТВА НА СМЕТКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување на податоците за приливи на средства на сметки на физички лица.

Член 2

(1) Носителите на платен промет ги доставуваат податоците за приливи на средства на сметки на физички лица резиденти добиени од правни и физички лица и од сметки на нерезиденти-правни и физички лица во Република Македонија на Образец за податоци за приливи на средства на сметки на физички лица кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот за податоци за приливи на средства на сметки на физички лица содржи:

1) Единствен даночен број на носителот на платен промет и идентификатор за носителот на платен промет;

2) Единствен матичен број на граѓанинот-физичко лице резидент примач на средствата (корисник на наплатата);

3) Референтен број на трансакцијата;

4) Назив и седиште ако налогодавачот е правно лице, односно име и презиме и адреса ако налогодавачот е физичко лице;

5) Прилив на средства:

- шифра на земја на налогодавач,

- шифра на основ по кој приливот на средства е прокнижен на сметка на физичкото лице резидент примач на средства (корисник на наплатата),

- опис на основ на прилив исказан од налогодавачот,

- опис на основ по кој приливот на средства е прокнижен на сметка на физичкото лице резидент примач на средства (корисник на наплатата),

- шифра на валута и

- износ на прилив во валута;

6) Датум на книжење на приливот;

7) Период за кој се известува и

8) Име на пратката и вкупен број на податоци во пратката.

Член 3

(1) Идентификатор за носителот на платен промет е водечки број преку кој носителот на платен промет може единствено да се идентификува, согласно Законот за платниот промет.

(2) Референтен број на трансакција е број кој го доделува носителот на платен промет за секој поединечен платен налог, за целите на евидентирање на трансакцијата во системот на носителот на платен промет и Управата за јавни приходи.

(3) Шифра на земја на налогодавачот, шифра на основ и шифра на валута се шифри кои се преземаат од Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.

(4) Основ на прилив е опис на основот за прилив на средства на сметка на физичко лице резидент примач на средства (корисник на наплатата).

(5) Датум на книжење е денот кога приливот на средства е префрлен на сметка на физичкото лице резидент и истото може да располага со нив.

(6) Период за кој се известува го означува месецот и годината за кој се доставува податокот за приливот на средства на сметка на физичкото лице резидент примач на средства (корисник на наплатата).

(7) Име на пратката и вкупен број на податоци во пратката ги опфаќаат идентификаторот на носителот на платен промет, периодот за кој се известува, редниот број на пратката во периодот за кој известува носителот на платниот промет, како и вкупниот број на записи во пратката (во xml формат).

Член 4

(1) Податоците од член 2 став (2) на овој правилник, се доставуваат електронски до 15 во тековниот месец за претходниот месец на еден од следните начини:

1) преку постоечкиот канал за размена на податоци помеѓу Управата за јавни приходи и носителите на платен промет (SFTP сервер);

2) преку web сервис или

3) преку профилот на носителот на платен промет на системот е-персонален данок и прикачување на xml документ.

(2) Носителот на платен промет избира еден од начините за доставување на податоците наведени во став (1) на овој член.

Член 5

Во периодот од денот на влегувањето во сила на овој правилник до 31.12.2019 година, на начин утврден во член 4 од овој правилник, ќе се доставуваат податоците од член 2 став (2) од овој правилник кои се однесуваат на приливите на девизни средства.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-234/3

31 јануари 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р Драган Тевдовски, с.р.

ПРИЛОГ

Образец за податоци за приливи на средства на сметки на физички лица

НОСИТЕЛ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ		ФИЗИЧКО ЛИЦЕ РЕЗИДЕНТ ПРИМАЧ НА СРЕДСТВА (КОРИСНИК НА НАПЛАТАТА)	
1	Единствен даночен број:	2	
	Идентификатор за носителот на платен промет:	3	РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ТРАНСАКЦИЈАТА
НАЛОГОДАВАЧ			
4	Назив и седиште за правно лице/Име и презиме и адреса за физичко лице:		
5	ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА		
Шифра на земја на налогодавач	Шифра на основ по кој приливот на средства е прокнижен на сметка на физичкото лице резидент примач на средства (корисник на наплатата)	Опис на основ на прилив искажан од налогодавачот	Опис на основ по кој приливот на средства е прокнижен на сметка на физичкото лице резидент примач на средства (корисник на наплатата)
			Шифра на валута
			Износ на прилив во валута
6	ДАТУМ НА КНИЖЕЊЕ НА ПРИЛИВОТ		
7	ПЕРИОД ЗА КОЈ СЕ ИЗВЕСТУВА		
8	ИМЕ НА ПРАТКАТА И ВКУПЕН БРОЈ НА ПОДАТОЦИ ВО ПРАТКАТА		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

360.

Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 132/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2019 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Приходите остварени од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Република Македонија кој се користи за финансирање на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и за Црвениот крст на Република Македонија, износот на средствата за овие намени е определен во висина од 50% од остварениот приход од игри на среќа и забавни игри од претходната календарска година, но не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари.

Распределбата на средствата ја врши Владата на Република Македонија врз основа на доставената Програма од страна на Министерството за труд и социјална политика, која што е изготвена врз основа на поднесени програми/проекти од страна на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија.

Согласно направен избор на програмски активности/проекти врз основа на претходно објавен Јавен повик за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Македонија, од доставените Предлог Програми/проекти од страна на Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) кој што претставува асоцијација на седум Национални инвалидски организации (Национален сојуз на слепите на Република Македонија, Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака, Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски параолимписки комитет и Национален сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија), на здруженијата за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја изработи оваа програма за нивно финансирање преку распоредување на приходите од игри на среќа и забавни игри за 2019 година.

II. Програмски активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација кои што ќе се финансираат

Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) како асоцијација на седум национални инвалидски организации ќе се финансира со вкупен годишен приход од 5.400.000,00 денари за реализација на активности кои предвидуваат:

- Доследна примена на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со инвалидност во сите области содржани во Конвенцијата и предлагање на измени на постојните законски решенија кои се однесуваат на лицата со инвалидност со цел нивно усогласување со европското законодавство;

- Унапредување и изедначување на основните човекови права на лицата со инвалидност со правата на другите граѓани особено во однос на вработувањето, социјалната заштита, образованието, здравството, материјалното обезбедување, набавка на помагала, достапност, спорт и рекреација на инвалидите;

- Покренување иницијативи до надлежните институции за подобрување на правата на лицата со инвалидност преку организирање и учество во јавните дискусии;

- Активности за вклучување на националните инвалидски организации во изготвување на прописите кои се однесуваат на лицата со инвалидност;

- Јакнење на улогата на инвалидските организации во граѓанското општество и трајно решавање на проблемот со нивното финансирање;

- Соработка со организациите кои што работат на заштитата и унапредувањето на правата на лицата со инвалидност;

- Меѓународна соработка (учество во Европскиот форум за инвалиди и други меѓународни организации, како и соработка со слични асоцијации во соседните земји).

1. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија ќе се финансира со вкупен годишен приход од 11.200.000,00 денари за реализација на активности кои предвидуваат:

- Активно вклучување во активностите: “Македонија без бариери” во рамките на Европската стратегија за инвалидност 2010-2020

- Спортско – рекреативни активности, и тоа:

- Организација на 31-ти Републички спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на кои ќе учествуваат 120 натпреварувачи во атлетика, пинг-понг и стрелаштво

- Организирање на 31-то Државно шаховско првенство на лицата со телесен инвалидитет на Македонија со учество на 28 домашни натпреварувачи и 24 шахисти од државите од регионот

- Организирање на еднодневен турнир во табла со учество на натпреварувачи од сите здруженија. Организатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност Македонија.

- Организирање на лига натпревари по одделни спортови, тренинг кампови и натпревари во фудбал

- Поддршка на тренажниот процес на репрезентативците

- Учество на спортисти од Мобилност Македонија на спортски игри на сродните сојузи од земјите од регионот.

- Културни активности (квиз, музичко – литературни средби), и тоа:

• Организирање на 25-ти Музички фестивал на лица со телесен инвалидитет со учество на членови на Мобилност Македонија и претставници на организации на лицата со телесен инвалидитет од други држави.

• Организирање на 25-ти Републички квиз натпревар во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет со учество на 18 екипи со по три члена.

• Организирање на 10-та јубилејна меѓународна ликовна колонија со учество на ликовни уметници од Република Македонија и странство, вклучително и членови на Мобилност Македонија

• Организирање на изложба на уметнички творби

• Литературни читања за лицата со телесен инвалидитет за време на одбележување на денот на лицата со телесен инвалидитет „4-ти Декември“

• Печатење на збирка на дела од поезијата од литературните читања

• Учество со свои претставници на меѓународни манифестации

• Вршење на издавачка и информативна дејност – издавање на сопствено гласило „МОБИЛНОСТ“ тираж од 1200 примероци кои бесплатно им се доставуваат на членовите,

• Меѓународна соработка

- Средства наменети за ортопедски помагала и лекарства (набавка на моторни инвалидски колички и лекови),

- Проект: “Изградба на инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и набавка на опрема за потребите на членовите на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија”

- Одмор и рехабилитација на членовите

- меѓуопштински средби, и тоа:

• три тематски работилници на лицата со телесен инвалидитет;

• одбележување на денот на телесните инвалиди;

• масовна средба во природа со учество на околу 400 лица;

• тортијада во организација на Мобилност Струмица.

2. Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, како асоцијација на 18 општински и меѓуопштински здруженија, кој ги застапува правата на оваа категорија лица, своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен годишен приход од 10.692.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните проекти/активности:

- Проект: Формирање на “Фолклорно здружение на глуви и наглуви лица” во соработка со Националниот ансамбл Танец и културно уметничко друштво “Владо Тасевски” – обуки каде што глумите и наглуви лица ќе имаат можност за изучување на традиционални ора

- Проект “Толкувачи на знаковен јазик достапни за глумите лица преку мобилни апликации” со цел полесна комуникација и размена на информации со слушните лица.

Во делот на културно- традиционални активности ќе се организираат:

-Одбележување на Денот на глумите лица и денот на знаковниот јазик

- Избор на вешта жена

-Одржување на игри без граници

-Турнир во фудбал

- Првенства во шах и риболов

- Уметничко ликовна изложба

- Избор на МИС и Мистер на глуви и наглуви лица

- Блок дотации за обавување на активности и покривање на материјални трошоци на 18 општински организации

- Одмор и рекреација на социјално загрозеи глуми лица и други глуми лица членови на сојузот,

- Организирање на настава во природа и други активности за глумите учници во СОУ Кочо Рацин и средното училиште Партиение Зоографски,

- Набавка на помагала за глумите лица (слушни апарати, беби аларми, часовници за глуви и сл),

- Одржување на семинари и обуки за знаковен јазик, трошоци за толкувачи на знаковен јазик

- Меѓународна соработка- Учество на младински организации на меѓународни активности

3. Национален сојуз на слепите на Република Македонија (НССРМ), како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен годишен приход од 12.298.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Обезбедување и набавка на тифло-технички помагала на слепите лица

- Издавање на материјали на Брајово (Релјефно) писмо, како и во електронски формат и аудио формат

- Одржување на семинари, екскурзии, локални активности, културни активности и меѓународни активности

- Отворање на Ресурсен рехабилитациски центар во просториите на ДХО Даре Џамбаз

- Организација и одбележување на Меѓународниот ден на Белиот стап

- Спортско – рекреативни активности, и тоа:

- Државно првенство во глобал и атлетика за слепи и слабовидни лица

- Полуфинале и финале во шах

4. Национален Сојуз на цивилини инвалиди од војната на Македонија, како асоцијација на 15 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен годишен приход од 3.750.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Спортско – рекреативни активности:

• Државно првенство во атлетика;

• Државно првенство во шах;

• Државно екипно првенство во шах;

• Рекреативни натпревари во бочање.

- Традиционални средби на сојузот- Денот на цивилините инвалиди од војната – 6-ти Април во Кавадарци, Одбележување на 3-ти Декември – меѓународниот ден на лицата со инвалидност;

- Тематски средби во областа на превенција

- Котизација во Европскиот Сојуз на цивилини инвалиди од војната.

- Банско климатско лекување на членовите

5. Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуопштински и општински здруженија, своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен годишен приход од 2.950.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување на традиционалните спортски активности на лицата со инвалидност, збогатување на истите со нови содржини и евидентирање на спортистите на општинско ниво за своите категоризирани спортисти и тоа:

• Општинско првенство во атлетика;

• Општинско првенство во пинг понг;

- Општинско првенство стрелаштво.
- Регионални првенства, и тоа:
- Регионални првенства атлетика;
- Регионални првенства во пинг понг;
- Регионални првенства стрелаштво.
- Државни првенства, и тоа:
- Државно првенство атлетика;
- Државно првенство пинг-понг;
- Државно првенство стрелаштво;
- Државно екипно првенство во шах;
- Државно првенство во голбал;
- Државно првенство за млади надежи.
- Набавка на спортски реквизити,
- Меѓународна соработка во регионот како и годишна членарина во меѓународни организации.

6. Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – Порака, како асоцијација на 19 меѓуопштински и општински центри, своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен годишен приход од 9.710.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување и развивање на мрежата на социјални сервисни служби – активности насочени кон одржување на континуитет во работата на оформените социјалните сервисни служби (дневни центри и социјални клубови) за лица со интелектуална попреченост и кон создавање на услови за промовирање на други видови сервисни служби особено мали групни димови и служби за организирано живеење со поддршка на лица со интелектуална попреченост кои ќе ги напуштаат резиденцијалните институции како резултат на процесот на деинституционализација.

- Кампањи за подигнување на јавната свест во однос на правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост- "Разбивање предрасуди" на Европската мрежа за самостојно живеење која ќе биде основен промотивен материјал во новата кампања во 2019 година.

- Координација и стручно-методолошка поддршка на локалните организации за реализација на значајни активности на локално ниво како и обележување на 3-ти Декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост.

- Партнерство и учество во програми на други организации -Форум на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост во Македонија со поддршка од ЕАСПД-Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост

- Организирање на спортски и рекреативни активности кои ќе се спроведуваат на локално ниво од страна на локално и национално ниво, во соработка со локалните организации и сервисните служби.

- Меѓународна соработка – акции кои произлегуваат од членството во европските асоцијации преку учество на меѓународни конференции и со цел презентација на постигнати резултати, размена на искуства, имплементација на заеднички проекти и сл.

- Издавачка и информативна дејност

- Средства наменети за финансирање на годишната програма на РЦПЛИП за набавка на опрема за Дневни центри и за потребите на членовите на сојузот.

7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија, како асоцијација на 30 општински и меѓуопштински здруженија, средствата во вкупен износ од 1.000.000,00 денари од кои 880.000,00 денари се наменети за финансирање на Програмски активности за унапредување на положбата на инвалидите на трудот во Република Македонија во 2019 година. Исто

така Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија во 2019 година ќе ги реализира следните проекти:

• Проект Изработка на ситуациона анализа за положбата на инвалидите на трудот на РМ со информации против исклученоста со вкупен годишен износ од 87.000,00 денари. Целта на проектот е утврдување на моменталните потреби на инвалидите на трудот, подобро разбирање на потребите и ризиците со кои се соочуваат, подигнување на јавната свест и зголемена информираност на општата популација за истите, и подобрување на политиката и праксата во однос на поддршка на оваа категорија на граѓани. Активности кои предвидуваат: спроведување на јавна анкета на инвалиди на трудот од територија на Република Македонија, во која ќе се анкетираат 800-1000 инвалиди на трудот од членовите на Здруженијата на инвалиди на трудот; спроведување на ситуациона анализа и анализирање релевантни податоци за инвалидите на трудот кои ќе бидат корисни при застапување и изработка на нови стратешки и законски документи од областа и

• Проект Реализирање на спортски рекреативни активности на ниво на подрачни единици и Национално ниво преку проект "Одржување на републички спорски игри за инвалидите на трудот во РМ" со вкупен годишен износ од 33.000,00 денари.

Одржување на спортски рекреативни активности, спортски игри на локално, регионално и републичко ниво и тоа: трчање за мажи на 100 метри, трчање за жени на 60 метри, фрлање на ѓуле од 5 кг за мажи, фрлање на ѓуле од 3кг за жени, шах, домино, пикадо за жени.

Вкупниот износ за финансирање на годишните програми на Националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, изнесува е 57.000.000,00;

III. Специјализирани услуги за семејно насилство, обезбедени од страна на здруженија за борба против семејно насилство кои што ќе се финансираат во 2019 година:

1 - Обезбедување пристап до безбедно сместување и привремен престој од 24 до 48 часа за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

• Проект на Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 1.105.000,00 денари кој опфаќа стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите, информации и обезбедување на привремено сместување 24/48 часа, психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до останатите институции, кои работат на проблемот со семејно насилство и комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации.

2 – Обезбедување пристап до безбедно сместување до 1 година во специјализирани женски засолништа за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

• Проект на Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 1.298.000,00 денари кој опфаќа стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите, обезбедување на привремено сместување до 1 година, психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до остана-

тите институции, кои работат на проблемот со семејно насилство и комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации;

3 – обезбедување пристап до национална бесплатна СОС линија што овозможува поддршка и т.н. кризно советување, како и упатување до други директни услуги – советувајќишта, полициска интервенција согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

• Проект на Сојуз - Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од 800.000,00 денари кој опфаќа менаџирање на бесплатна СОС линија за поддршка и кризно советување за жртви на семејно насилство и комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации.

4 - обезбедување на психо-социјална поддршка и советување на жртви на семејно насилство во рамки на воспоставено советувајќиште за жртви на семејно насилство.

• Проект на Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со вкупен годишен износ од 723.000,00 денари кој опфаќа психосоцијална поддршка и третман на жртвите, семејствата, децата жртви и сведоци на семејно насилство во психолошкото советувајќиште кое ќе работи осум часа секој работен ден.

Вкупниот износ за финансирање на специјализирани услуги за семејно насилство на здруженија за борба против семејно насилство е 3.926.000,00 денари.

IV. Програмски активности на Црвениот крст на Република Македонија од областа на социјалната заштита кои што ќе се финансираат во 2019 година:

- Грижа и поддршка на старите лица- грижа на стари лица во домашни услови, спроведување на обуки за негователи на стари/немоќни лица, функционирање на дневни центри и клубови за стари лица, воспоставување на 24/7 мониторинг систем кај 60 стари лица кои живеат сами на територија на Град Скопје.

- Регионална соработка за социјална инклузија на старите лица – зголемување на јавната свест и последователни влијанија во процесите на донесување на одлуки за социјална инклузија на старите лица формирањите регионални мрежи на граѓански здруженија и организации на Црвен крст во петте земји од Западен Балкан

- Лична асистенција на лица со попреченост- развој на програмата за лична асистенција за лица со попреченост во повеќе општини согласно потребите на корисниците

- Заеднички развој на заедниците - имплементација на микро проекти во ранливи заедници во кои живее ромско население со цел да се поттикне заеднички развој на заедниците врз основа на направена проценка на потребите и утврдени приоритети во заедниците.

- Поддршка на бездомници - помош и поддршка на бездомници, со обезбедување на услуги за одржување на хигиената, облека, храна и други материјални добра, медицинска помош и психо-социјална поддршка во насока на намалување на нивната ранливост и подобрување на здравствената состојба.

- Подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби и психо - социјална поддршка на деца во згрижувачки семејства - психо – социјална под-

дршка на децата во згрижувачки семејства во Скопје, Велес и Прилеп, како и едукативни работилници за јакнење на капацитетите на волонтерите на Црвениот крст во насока на обезбедување на соодветни вештини и знаење за поддршка на целната група.

- Борба против трговија со луѓе - превентивни активности за врсничка едукација на волонтери од општинските организации на Црвениот крст и организирани едукативни превентивни лекции во основни и средни училишта,

- Вклученост во имплементација на Проект: Бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права- вклученост во активностите на проектот, ангажирање на волонтери на Црвениот крст на РМ, подготовка на насоки за постапување на волонтерите на Црвениот крст

- Центар за поддршка на лица со оштетен вид - групна поддршка на родители на деца со оштетен вид, тим билдинг работилници, работилници за лобирање и подобрување на правата на лицата со оштетен вид, активности за регрутирање на корисници во волонтери и тренинзи за правилно постапување со лица со оштетен вид

- Развој на социјално претпримништво - функционирање на воспоставени социјални претрпијатија (Копче, Нега Центар).

- Навремен и ефикасен одговор во случај на несреќи и катастрофи на локално ниво. имплементација на политиките за подготвеност, дејствување и опоравување во случај на катастрофи на локално ниво.

- Мигранти и бегалци. продолжување со имплементација на проектот за хуманитарна асистенција на ирегуларната миграција по должина на зелениот појас на северната граница на Република Македонија

- Поддршка на Проектот бесплатна услуга за летен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток

За реализација на наведените програмски активности е обезбедена финансиска поддршка на Црвениот крст на Република Македонија во износ од 9.074.000,00денари.

V. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во рамките на разделот 150.01-Министерство за труд и социјална политика, Програма 1, Потпрограма 10 Администрација, на расходна ставка 463-Трансфери до невладини организации, планирани се средства во износ од 70.000.000 денари, наменети за финансирање на активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот Крст на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1097/5
31 јануари 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

361.

Врз основа на член 11, став (1), алинеја 4 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, бр.41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 24.12.2018 година, донесе:

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2019 ГОДИНА**

Предметот, видовите, обемот на работа и начинот на спроведување на оваа програма се со цел Агенцијата за катастар на недвижности (во натамошниот текст: АКН) да ги реализира приоритетите и целите утврдени во Стратешкиот план за периодот 2018-2020 година, кон создавање на ефикасен, сигурен и безбеден електронски геодетско- катастарски информациски систем (во натамошниот текст: ГКИС) кој ќе биде фокусиран кон потребите на професионалните корисници, граѓаните и бизнис- секторот, како и кон зајакнување на институционалните капацитети.

АКН работите од својот делокруг ги извршува преку Генералната дирекција, Центарот за катастар на недвижности- Скопје, регионалните сектори за катастар на недвижности, одделенијата за катастар на недвижности и катастарските шалтери.

АКН функционира врз основа на принципите на легитимност, стручност, ефикасност, транспарентност, сервисна ориентираност, професионалност и одговорност за работата што ја врши и резултатите кои ги постигнува.

Во текот на 2019 година, активностите на АКН ќе бидат во насока на реализација на следните активности:

- одржување на катастарот на недвижности;
- подобрување на квалитетот на податоците од катастарот на недвижности;
- одржување на современа геодетска референтна инфраструктура;
- воспоставување и ставање во примена на Европскиот терестрички референтен систем ETRS89;
- изработка на ситноразмерни топографски карти и наменски карти;
- ласерско скенирање на целата територија на Република Македонија (LiDAR);
- премер на инфраструктурни објекти во сопственост на Република Македонија и нивно запишување во катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности;
- реализација на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија;
- НИПП- активности во Република Македонија;
- воспоставување Графички регистар за улици и куќни броеви (адресен регистар);
- воведување регистар на преземен недвижен имот наменет за продажба;



- одржување обуки и едукација на вработените во АКН;
- одржување обуки и едукација на професионалните корисници; и
- меѓународна соработка.

1. ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Одржувањето на катастарот на недвижности се состои од запишување на недвижностите кои останале со незапишани права, запишување на промените во катастарот на недвижностите и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижностите. Работата на секторите кои се однесуваат на катастарот на недвижностите, ја координираат Центарот за катастар на недвижности- Скопје и регионалните сектори за катастар на недвижности преку одделенијата за катастар на недвижности.

Во одржувањето на катастарот на недвижности се вршат и дејства кои се однесуваат на издавање имотни листови, евидентни листови, листови за временни објекти, пописни листови со незапишани права, предбележување инфраструктурни објекти, листови за предбележување градба, копии од катастарски план, запишување и бришење хипотеки и други стварни права кои се од влијание за недвижностите, издавање податоци од катастарот на недвижности и катастарот на земјиште за приватниот сектор, примање барања за увид во предмети, издавање копии од збирките на исправи.

Во процесот на одржување на катастарот на недвижности се водат постапките за запишување право на сопственост на градежно и земјоделско земјиште, премер во функција на запишување и одржување на недвижностите во сопственост на РМ, премер во функција на ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност.

Во текот на 2019 година, АКН планира да преземе активности за запишување на правото на сопственост на недвижностите во катастарот на недвижности кои останале со незапишани права, а се имот на Република Македонија.

Запишување на правото на сопственост на Република Македонија на катастарските парцели кои останале со незапишани права во катастарските општини во кои пред влегување во сила на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на земјиште- премерен катастар

Запишување на правото на сопственост на Република Македонија на катастарските парцели кои останале со незапишани права во катастарските општини во кои пред влегување во сила на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на земјиште- премерен катастар, ќе го спроведе АКН по поднесена пријава за запишување недвижности од страна на Државното правобранителство на Република Македонија. Запишувањето ќе се врши согласно со одредбите од член 174, став (2) од Законот за катастар на недвижности, односно при недостаток на правни основи, правото на сопственост на земјиштето и правото на сопственост на



објектите сметано до приземје, а кои биле евидентирани во катастарот на земјиште, ќе се запише врз основа на податоците од катастарот на земјиште.

Во табелата збирно се прикажани податоците за бројот на катастарските парцели и површината за кои како можен сопственик во катастарот на недвижностите се јавува Република Македонија, по организациони единици за катастар на недвижности.

Назив на организациона единица	Број на катастарски парцели	Површина во м2
ЦЕНТАР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ- СКОПЈЕ		
	12.024	87.372.526
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПОЛОШКИ РЕГИОН		
Тетово	4.957	72.082.194
Гостивар	2.013	24.269.880
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН		
Дебар	202	179.992
Кичево	2.862	115.525.348
Македонски Брод	935	39.329.509
Струга	2.218	34.811.140
Охрид	5.949	52.351.560
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН		
Ресен	307	1.381.258
Демир Хисар	2.666	37.578.531
Крушево	54	538.039
Битола	3.238	15.926.505
Прилеп	7.578	44.194.866
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ВАРДАРСКИ РЕГИОН		
Свети Николе	829	6.931.448
Велес	1.357	8.082.964
Неготино	1.434	42.145.613
Кавадарци	212	586.762
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН		
Радовиш	877	13.607.967
Струмица	3.817	111.899.344
Гевгелија	2.060	11.641.136
Валандово	1.458	17.579.154
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ИСТОЧЕН РЕГИОН		
Берово	833	12.363.922
Виница	39	1.094.916
Делчево	55	647.539
Пробиштип	4	11.704
Кочани	25	279.050
Штип	2.842	9.940.085
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН		
Кратово	126	631.257



Крива Паланка	1.348	14.508.932
Куманово	2.963	19.012.428
ВКУПНО	65.282	796.505.569

Вкупниот број на катастарски парцели со незапишани права за кои како можен сопственик се јавува државата, а се наоѓаат во катастарските општини кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности биле со катастар на земјиште востановен врз основа на премер, изнесува 65.282 катастарски парцели со површина од 796.505.569 м², односно изразено во хектари со површина од 79.650 ха.

Акцискиот план за запишување катастарски парцели во сопственост на Република Македонија кои останале со незапишани права во катастарските општини во кои пред влегување во сила на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на земјиште- премерен катастар, во текот на 2019 година ќе го реализираат Центарот за катастар на недвижности- Скопје заедно со секторите за катастар на недвижности.

Запишување згради, посебни делови од згради и други објекти во сопственост на Република Македонија кои останале со незапишани права во катастарските општини во кои пред влегување во сила на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на земјиште- премерен катастар

АКН на почетокот на 2019 година ќе изготви Акциски план за запишување згради, посебни делови од згради и други објекти кои се во сопственост на Република Македонија, односно се користат од страна на органите на државната управа.

За реализација на овој акциски план органите на државната управа треба да подготват и да достават до АКН информации за објектите со кои располагаат.

Со цел вршење премер на недвижностите, АКН во соработка со Државното правобранителство на Република Македонија ќе изготви акциски план за премерување и запишување на објектите.

Државното правобранителство на Република Македонија подносител на предлог- одлука за вршење премер во функција на запишување недвижности во сопственост на Република Македонија до Владата на Република Македонија.

АКН, по претходно донесена Одлука за вршење премер во функција на запишување недвижности сопственост на Република Македонија од страна на Владата на Република Македонија, ќе изврши премер и ќе изготви геодетски елаборати кои ќе ги достави до Државното правобранителство на Република Македонија.

Со оглед на фактот дека АКН не располага со доволен број стручни лица и опрема за вршење на наведениот премер, АКН ќе ангажира надворешни изведувачи за вршење на работите од премерот.

Доколку постои градежно- техничка документација Државното правобранителство на Република Македонија е подносителот кој до АКН ќе достави пријава за запишување во катастарот на недвижности. Во случај да не постои градежно- техничка документација Државното правобранителство на Република



Македонија доставува до Владата на Република Македонија предлог- одлука за запишување на правото на сопственост во корист на Република Македонија. По донесената одлука од Владата на Република Македонија и по поднесената пријава од Државното правобранителство, АКН ќе пристапи кон запишување на правото на сопственост во катастарот на недвижности.

Запишување катастарски парцели кои останале со незапишани права во катастарските општини во кои пред влегување во сила на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на земјиште- пописен катастар

Со измените во Законот за катастар на недвижности ќе се олесни запишувањето на недвижности на катастарските парцели кои останале со незапишани права, а се наоѓаат во катастарските општини во кои пред востановување на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на земјиште заснован на попис- пописен катастар.

Дигитализација на катастарски планови

Во 2019 година ќе се продолжи со дигитализација на работните оригинали на аналогните катастарски планови за останатите 55 КО (54 КО во надлежност на Одделението за катастар на недвижности- Тетово и 1 КО во надлежност на Одделението за катастар на недвижности- Гостивар), ќе се усогласува графичката со алфанумеричката база на податоци и ќе се прочистуваат техничките грешки за 11 КО за кои беше востановен катастар на недвижности врз основа на дигитални катастарски планови.

АКН во моментот развива нов пофункционален систем за обработка на графички и атрибутни податоци на катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности. Истиот ќе се користи како поддршка при процесот на дигитализација на катастарските планови. Системот ќе се користи од страна на вработените во Агенцијата за катастар на недвижности и од професионалните корисници- трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи за изработка на дигитални геодетски елаборати за одржување на катастарот на недвижности и востановување и одржување на катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.

Изготвување на нова законска регулатива за геодетска дејност, катастар на недвижности и регистри

АКН во текот на 2019 година планира да изготви подзаконски акти кои произлегуваат од измените и дополнувањата на Законот за КН. АКН до крајот на 2019 година ќе изготви два закона, и тоа закон за геодетска дејност и нов закон за КН и регистри.



Контрола на катастарот на недвижности и надзор на приватниот геодетски сектор

Во Секторот за контрола и надзор се предвидуваат активности поврзани со контрола на работењето на Центарот за катастар на недвижности- Скопје и 29 одделенија за катастар на недвижности согласно со Годишната програма за вршење контрола на катастарот на недвижности и надзор на приватниот геодетски сектор.

Секторот за контрола ќе врши вонредни контроли по претходно утврдени недостатоци во спроведување на постапките кои произлегуваат од тековното работење и редовните контроли и ќе врши вонредни контроли во постапките по претставки и предлози.

Врз основа на донесената Годишна програма за вршење контрола на катастар на недвижности и надзор на приватниот геодетски сектор за 2019 година која ја носи директорот на АКН, Секторот за контрола ќе врши континуирана контрола и надзор на приватните геодетски фирми и правните лица овластени за изработка на картографски производи, ќе врши вонредни контроли по претходно утврдени недостатоци во постапките кои произлегуваат од редовните контроли и ќе врши контрола на работата на приватните геодетски фирми заради постапување по претставки и предлози.

Согласно со Законот за постапување по претставки и предлози („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 87/2008) Секторот за контрола ќе постапува по добиените претставки и предлози, ќе преземе активности со цел подобрување на квалитетот на работењето, како и уедначеност во постапувањето во ЦКН и 29 одделенија за катастар на недвижности, ќе постапува по претставки и предлози и ќе презема активности со цел подобрување на квалитетот на работењето на приватните геодетски фирми.

Во рамките на Секторот за контрола и надзор преку инфо- линијата ќе се постапува по добиените повици од страна на граѓаните и професионалните корисници, како и подобрување на техничките можности на инфо- линијата.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Запишување на правото на сопственост на Република Македонија на катастарски парцели кои останале со незапишани права во катастарските општини во кои пред влегување во сила на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на	континуирано	



	земјиште- премерен катастар		
2	Запишување згради, посебни делови од згради и други објекти во сопственост на Република Македонија кои останале со незапишани права во катастарски општини во кои пред влегување во сила на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на земјиште- премерен катастар	континуирано	
3	Запишување катастарски парцели кои останале со незапишани права во катастарски општини во кои пред влегување во сила на катастарот на недвижности во примена бил катастарот на земјиште- пописен катастар	јуни 2019	декември 2019
4	Дигитализација на катастарски планови	јануари 2019	декември 2019
5	Изготвување на нова законска регулатива за геодетска дејност, катастар на недвижности и регистри	јуни 2019	декември 2019
6	Контрола на катастар на недвижности и надзор на приватниот геодетски сектор	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 2А- ГКИС.

2. ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Во 2019 година, Агенцијата за катастар на недвижности ќе продолжи со активностите за подобрување на квалитетот на податоците во ГКИС.

Подобрувањето на квалитетот на податоците се однесува на подобрување на постојната нестандардизирана структура на записите во катастарот на недвижности.

Подобрувањето од овој вид се планира да се реализира во континуитет, со секоја поднесена пријава, но и со системско/ автоматизирано прочистување на податоците кое ќе се прави по службена должност.

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ќе се создадат потребните предуслови за подобрување на квалитетот на податоците запишани во катастарот на недвижностите.



Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Системско/автоматизирано прочистување на податоците	континуирано	
2	Прочистување на податоците по поднесена пријава	континуирано	

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 2А- ГКИС.

3. ОДРЖУВАЊЕ НА СОВРЕМЕНА ГЕОДЕТСКА РЕФЕРЕНТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пример, обележување, одржување и обновување на граничните белези и граничната линија на државната граница на Република Македонија

Согласно со заклучоците на Мешовитите комисији за чување, одржување, обновување и обележување на граничната линија и граничните ознаки произлезени од склучените билатерални договори со соседните земји Агенцијата за катастар на недвижности во 2019 година ќе продолжи да ги врши работите поврзани со премерот, обележувањето, одржувањето и обновувањето на граничните белези и граничната линија на државната граница на Република Македонија и изготвување на граничната документација.

Одржување на современа геодетска референтна инфраструктура

Во 2019 година АКН ќе продолжи со реализација на активности поврзани со надградба на геодетската референтна инфраструктура и усогласување со современите меѓународни стандарди. Новите национални геодетски референтни мрежи ќе бидат предмет на редовно одржување со цел да се задржи и да се подобри нивната функционалност.

Во 2019 година ќе се отпочне и со датумска трансформација на постојните сетови податоци од градските нивелмански мрежи и нивно вклопување во новиот висински датум. Врз основа на претходно изготвените стратегии, АКН ќе спроведе активности за одредување прецизен геоид за територијата на Република Македонија и негова примена во геодетската практика, со цел да се подобри квалитетот на геопросторните податоци коишто се добиваат во постапките на премерување со примена на методите на глобално сателитско позиционирање. Активностите поврзани со одредувањето на геоидот ќе бидат реализирани до крајот на 2019 година по пат на меѓународна соработка.



Во 2019 година АКН ќе продолжи да работи на собирање информации и искуства неопходни за дефинирање проектни задачи за изработка на проект за воспоставување повеќенаменска комбинирана геодетска мрежа (мрежа од нулти ред) на територијата на Република Македонија којашто покрај стандардните геодетски потреби, долгорочно ќе служи и за следење на геотектонските движења на Земјината кора.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р. бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Одржување на МАКПОС систем	јануари 2019	декември 2019
2	Одржување на националните геодетски референтни мрежи и нивно поврзување со соодветните мрежи од соседните земји	јануари 2019	декември 2019
3	Одредување прецизен геоид за територијата на Република Македонија	јануари 2019	декември 2019
4	Подготвителни активности за изработка на проект за комбинирана геодетска мрежа (мрежа од нулти ред) на територијата на Република Македонија	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 22- Основни геодетски работи и картографија и донации.

4. ВОСПОСТАВУВАЊЕ И СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ЕВРОПСКИОТ ТЕРЕСТРИЧКИ РЕФЕРЕНТЕН СИСТЕМ 89

АКН во континуитет ќе работи и на создавање предуслови за воведување во официјална употреба на Европскиот терестрички референтен систем – European Terrestrial Reference System (во понатошошниот текст ETRS 89) во Република Македонија како земја кандидат за членство во Европската Унија која е должна да го имплементира.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:



Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Воспоставување и ставање во примена на ETRS89- координатен систем	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 22- Основни геодетски работи и картографија и донации.

5. ИЗРАБОТКА НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ И СИТНОРАЗМЕРНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ И НАМЕНСКИ КАРТИ

Во делот на картографијата, во 2019 година АКН ќе ја комплетира изработката на ситноразмерни топографски карти во размер 1:500000 и 1:1000000, врз основа на претходно изготвени спецификации. Врз основа на податоците од новото ортофото снимање на територијата на Република Македонија, АКН ќе продолжи со постапка за ажурирање на податоците од топографската карта во размер 1:25000, како основна државна карта за ГИС во Република Македонија. Планирано е во 2019 година да се ажурираат 40 листови од топографската карта во размер 1:25000 во векторска и растерска форма.

АКН и во 2019 година ќе продолжи активно да учествува во изготвувањето нови верзии на паневропските продукти: EuroBoundaryMap (Карта на граници во Европа), EuroGlobalMap (Глобална карта на Европа) и EuroRegional Map (Регионална карта на Европа).

Во рамките на ИМПУЛС- проектот ќе се продолжи со хармонизација на основните сетови картографски податоци согласно со ИНСПИРЕ- директивата и со изработка на соодветни метаподатоци.

Истовремено ќе се работи на собирање информации и искуства неопходни за дефинирање проектни задачи за изработка на студија за воспоставување центар за обработка на податоци од сателитски снимки, снимки направени со беспилотни летала и ласерски скенери.

Во 2019 година АКН интензивно ќе работи на градењето на капацитетите за изработка на топографски карти по НАТО- стандарди, како и на други картографски производи (прегледни, тематски и училишни карти, атласи, албуми, макети и слично). АКН ќе организира работилници со крајните корисници чии потреби ќе бидат земен предвид при понатамошното изготвување на картографските производи.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:



Р. бр.	Активност	Временска рамка	
		Почеток (месец и година)	Крај (месец и година)
1	Изработка на топографски карти во размер 1:500000 и 1000000	јануари 2019	декември 2019
2	Ажурирање на податоците од топографската карта во размер 1:25000	јануари 2019	декември 2019
3	Изготвување и одржување на паневропски (Еурогеографикс) картографски продукти во делот кој ја покрива територијата на Република Македонија	јануари 2019	декември 2019
4	Хармонизација на картографските сетови на податоци во согласност со ИНСПИРЕ директивата и изработка на соодветни метаподатоци- активност поврзана со НИПП.	јануари 2019	декември 2019
5	Изработка на топографски карти по НАТО- стандарди	јануари 2019	декември 2019
6	Изработка на наменски карти	јануари 2019	декември 2019
7	Подготвителни активности за дефинирање проектни задачи за изработка на студија за воспоставување центар за обработка на податоци од сателитски снимки, снимки направени со беспилотни летала и ласерски скенери	јануари 2019	декември 2019
8	Модернизација на опремата за картографска продукција (набавка на хардвер и софтвер)	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 22- Основни геодетски работи и картографија.


6. ЛАСЕРСКО СКЕНИРАЊЕ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во 2019 година ќе продолжат активностите поврзани со реализацијата на Проектот за ласерско скенирање на територијата на Република Македонија (LiDAR проект), финансиран преку Норвешката програма за регионална соработка.

Согласно со утврдената динамика на работење во 2019 година ќе се работи на спроведување ласерско скенирање на теренот и изготвување прецизен дигитален висински модел на теренот на дел од територијата на Република Македонија



(северен дел), како и на воспоставување ефикасен систем за дистрибуција на податоците од LiDAR- проектот.



Работни блокови предмет за LiDAR скенирање на територијата на Република Македонија

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Ласерско скенирање на дел од територијата на Република Македонија	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 22- Основни геодетски работи и картографија и од Норвешката програма за регионална соработка.

7. ПРЕМЕР НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НИВНО ЗАПИШУВАЊЕ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Агенцијата за катастар на недвижности и во 2019 година ќе продолжи со обновувањето на катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности кој опфаќа: запишување на правата на инфраструктурните објекти, евидентирање на инфраструктурните објекти, предбележување на правото на



градба на инфраструктурните објекти, како и одржување на инфраструктурните објекти. Генерално, процентот на запишани/ евидентирани инфраструктурни објекти е многу мал.

Целта на воспоставување на инфраструктурниот катастар е да се обезбедат информации за просторната поставеност на инфраструктурните објекти, да се овозможи правна сигурност, односно да се овозможи запишување на правото на сопственост на инфраструктурните објекти.

АКН во текот на 2019 година ќе врши континуирана обука за новата функционалност на апликацијата е-кат шалтер за поднесување барања за запишување/ евидентирање/ предбележување на инфраструктурните објекти на професионалните корисници.

АКН во текот на 2019 година ќе работи на измена на подзаконските акти кои се однесуваат на постапката на запишување/евидентирање/предбележување на инфраструктурните објекти во насока на олеснување на постапките со цел зголемување на бројот на запишани инфраструктурни објекти во катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Запишување ИО кои се во сопственост на Република Македонија	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 2А- ГКИС.

8. ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АКН во 2019 година ќе работи на извршување геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија кои се утврдени со одлуки од Владата на Република Македонија, и тоа работи сврзани со планирање на просторот (ажурирање на геодетски подлоги), изготвување нумерички податоци за недвижностите кои служат за реализација на урбанистичките планови и урбанистичко-планската документација, премер за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто- примања до 168.000,00 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, како и за лица кои претрпеле штета при елементарни непогоди и други несреќи во услови кога било утврдено постоење на кризна состојба и други геодетски работи пропишани со друг закон кои ги врши Агенцијата без надоместок.



Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р. бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Вршење геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 22- Основни геодетски работи и картографија.

9. НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АКН во рамките на Националната инфраструктура на просторни податоци (во понатошошниот текст НИПП) и во текот на 2019 година ќе продолжи со процесот на хармонизација и стандардизација на збирките просторни податоци по европската ИНСПИРЕ-директива, како и со изработката на метаподатоци и веб-сервиси за следните податоци:

Креирање метаподатоци за следните збирки на просторни податоци:

- катастарски парцели и
- згради и други објекти.

Хармонизација и стандардизација за следните збирки на просторни податоци:

- патна мрежа 1:25000,
- железничка мрежа 1:25000 и
- класификација на земјиште 1:25000.

Изработка на WMS (Web Map Service) за:

- патна мрежа 1:25000,
- железничка мрежа 1:25000 и
- класификација на земјиште 1:25000.

Изработка на WFS (Web Feature Service) за:

- патна мрежа 1:25000,
- железничка мрежа 1:25000 и
- класификација на земјиште 1:25000.

Публикување на сервисите на НИПП- геопорталот.

Одржување работилници за НИПП:

- креирање веб- сервис и
- публикување веб- сервиси на националниот геопортал.

Во текот на 2019 година АКН планира да изврши редизајнирање на националниот геопортал, во насока на приближување кон потребите на корисниците и негово осовременување.



Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р. бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Креирање метаподатоци за следните збирки на просторни податоци	јануари 2019	март 2019
2	Хармонизација и стандардизација за следните збирки на просторни податоци	јануари 2019	декември 2019
3	Изработка на WMS (Web Map Service)	јануари 2019	декември 2019
4	Изработка на WFS (Web Feature Service)	јануари 2019	декември 2019
5	Публикување на сервис на НИПП-геопорталот	јануари 2019	декември 2019
6	Одржување на работилници за НИПП	јануари 2019	јуни 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 2А- ГКИС, како и со средства од проектот СПАТИАЛ.

10. ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР НА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ

Во функција на воспоставување на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, АКН во текот на 2019 година ќе продолжи со активности за теренско прибирање на просторните и описните податоци за улиците и куќните броеви. Во текот на 2019 година ќе се врши прибирање на теренски податоци за улици и куќни броеви за населените места во 10 скопски општини.

Согласно со постојната законска регулатива, АКН по службена должност ги презема описните податоци за улиците и куќните броеви од Регистарот за имиња на улици и куќни броеви што се води при Централниот регистар на Република Македонија. При теренското прибирање на податоците за улици и куќни броеви се врши нивно ажурирање. АКН врши атрибутна и тополошка контрола на квалитетот на теренски прибраните податоци, како и потврда на квалитетот на податоците и врз основа на изготвениот извештај за извршените контроли, податоците се внесуваат во Регистарот за секое населено место поединечно.

Целокупниот процес на прибирање податоци, контрола и проверка ќе се имплементира согласно со упатствата за начинот на прибирање податоци, стандардизација на податоците, дефинираните работни процеси за контрола на квалитетот на добиените податоци од терен, критериумите за проверка на теренски прибраните податоци и Упатство за начинот на доделување имиња на улиците и нумерирање и ренумерирање на објектите.



Подготовка на податоци за попис на населението, домаќинствата и станите

Во 2019 година, Агенцијата за катастар на недвижности ќе започне со подготовка на потребните податоци за спроведување на пробниот попис на населението, домаќинствата и станите во 32 пописни круга од 8 статистички региони во Република Македонија, како и ќе се подготвуваат податоци за пописот на населението, домаќинствата и станите. За реализација на оваа активност се одржуваат редовни состаноци со претставници од Државниот завод за статистика, на кои се дефинираат формата и содржината на обрасците и документацијата потребна за спроведување на пописот.

Управување со Графичкиот регистар за градежно земјиште

Графичкиот регистар за градежно земјиште (ГРГЗ) е наменет за професионалните корисници, и тоа општините, проектантските бироа за изработка на урбанистичко- планска документација, министерствата, приватните геодетски фирми и Агенцијата за катастар на недвижности. Регистарот овозможува лесен и транспарентен пристап до содржината на градежните парцели и површините за градење опфатени со урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации преклопени со катастарските парцели, преку веб-портал достапен за сите корисници и заинтересирани страни (<https://urbanizam.katastar.gov.mk/>).

Агенцијата за катастар на недвижности во 2019 година, согласно со измените на Законот за катастар на недвижности и новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање, планира да започне со надградба на системот.

Системот ќе биде надграден со модул за увид на елаборати за ажурирана геодетска подлога со што на планерите ќе им се овозможи директен увид во ажурираната подлога и податоците од катастарот на недвижности во фазата на изработка на урбанистичкиот план и урбанистичко-планската документација. За пристапот и користењето на софтверот за Графички регистар за градежно земјиште, како и за користење на податоците од истиот, приватните компании (архитекти и геодети) ќе плаќаат соодветен надоместок. Системот ќе се надгради со функционалности за стандардизација и приказ на инфраструктурните објекти, со што секој тип на инфраструктура ќе има точно дефиниран слој и атрибути кои го дефинираат во системот.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р. бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Теренско прибирање на описни и просторни податоци за улици и куќни броеви	јануари 2019	ноември 2019



2	Воспоставување на Графички регистар за улици и куќни броеви	јануари 2019	декември 2019
3	Превентивно одржување на ГРГЗ	јануари 2019	декември 2019
4	Превентивно/адаптивно одржување на систем за обработка на графички и атрибутни податоци на катастар на недвижности и катастар на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 2А- ГКИС.

11. ВОСПОСТАВУВАЊЕ РЕГИСТАР НА ПРЕЗЕМЕНИ НЕДВИЖНОСТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

Со предлог- измените на Законот за катастар на недвижности е предвидено Агенцијата за катастар на недвижности да ја прошири својата надлежност и со воспоставување регистар на преземени недвижности наменети за продажба. Воспоставувањето на овој регистар ќе биде во рамките на еКат системот.

Формирањето регистар на преземени недвижности наменети за продажба би било тесно поврзано со Регистарот на цени и закупнини и Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, како дел од ГКИС, од причина што дел од податоците за недвижностите од регистарот на преземени недвижности наменети за продажба ќе бидат предмет на обработка во Регистарот на цени и закупнини.

Почетното воспоставување на регистарот би значело доставување сет на податоци со кој располагаат банките, штедилниците, Управата за јавни приходи, Агенцијата за управување со одземен имот и други финансиски субјекти.

Агенцијата за катастар на недвижности ќе ги прикажува податоците од регистарот на преземен недвижен имот на својот портал: <http://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/> со што ќе се постигне целта на едно место секој заинтересиран инвеститор и купувач на недвижен имот да добие точна информација за недвижниот имот расположив за продажба.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р. бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Воспоставување на регистарот на преземен недвижен имот наменет за продажба	јануари 2019	декември 2019



Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 2А- ГКИС.

Регистар на цени и закупнини

Воведувањето на системот за масовна проценка има голема важност од повеќе аспекти како што се: функционален пазар на недвижности, средување даночна политика на имот на целата држава, како и развој на пазарот со хипотеки и осигурување. Основа за воспоставување на системот за масовна проценка е Регистарот на цени и закупнини кој е целосно воспоставен и континуирано се полни со податоци за недвижностите врз основа на извршените трансакции.

По завршување на канцелариските контроли, во текот на 2019 година ќе се започне со теренски контроли на недвижностите. Целта е да се добијат точни податоци за одредена трансакција, при што би се извршила промена на податоците во регистарот, а со тоа би се добиле квалитетни податоци за воспоставувањето на вредносните и просторните зони, со цел воспоставување точни модели за масовна проценка на недвижностите. За типизирањето на објектите, односно кој објект во кој модел на вреднување би припаднал, недвижностите ќе бидат сликани со што ќе се подобри содржината на Регистарот на цени и закупнини.

Во текот на 2019 година ќе се продолжи со анализа на пазарот на недвижности и ќе работи на финализирање на просторните зони за становите и за останатите видови недвижности. До крајот на 2019 година ќе има изработени прелиминарни вредносни зони за 3 административни општини.

Се планира да се направи надградба на Регистарот на цени и закупнини на порталот на АКН, со нови податоци како тип на објект и тип на земјиште, како и временска рамка на пребарувањето.

Во делот на воспоставување модели за масовна проценка на недвижности ќе се работи на изработка на прелиминарен модел за вреднување на станови кој ќе биде тестиран во една урбана општина, па така до крајот на 2019 година се очекува да се добијат и првите вредности на становите во одредена општина.

Податоците од Регистарот на цени и закупнини, АКН ќе ги издава на овластените проценители и на другите заинтересирани лица, со соодветен надоместок.

За остварување на овие цели е потребна надградба на е-кат системот во делот на Регистар на цени и закупнини, статистика за анализа на пазарот на недвижности, зонирање и моделирање.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:



Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Континуирано полнење на Регистарот на цени и закупнини со податоци за цените и закупнините	јануари 2019	декември 2019
2	Контрола на содржина на изјавите	јануари 2019	декември 2019
3	Анализи на пазарот на недвижности	јануари 2019	декември 2019
4	Изработка на прелиминарни зони	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, од програмата за финансирање 2А- ГКИС.

12. ОДРЖУВАЊЕ ОБУКИ И ЕДУКАЦИЈА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АКН

АКН и во текот на 2019 година ќе обезбеди континуирана обука на вработените со цел зголемување на ефикасноста во работењето, запознавање со новите функционалности на системите: е- кат системот, системот за обработка на графички и атрибутни податоци на катастар на недвижности и катастар на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности. Развојот на информатичката технологија, новите трендови и очекувањата на сите засегнати страни во општеството имаат директно влијание врз работењето и развојот на АКН.

Со цел јакнење на капацитетите на ИКТ- секторот се продолжува со професионални обуки за вработените од тој сектор.

Во рамките на СПАТИАЛ- проектот ќе се работи на градење на капацитетите во АКН преку пренос на искуства во процесот на автоматизација на изработката на топографски карти во поситни размери.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Вршење едукација и обука за вработените од АКН	јануари 2019	декември 2019
2	ИКТ- обуки	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20- Катастар на недвижности, програма 22- Основни



геодетски работи и картографија, програма K2- Стручно оспособување и усовршување и од Норвешката програма за регионална соработка.

13. ОДРЖУВАЊЕ ОБУКИ И ЕДУКАЦИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИТЕ НА АКН

АКН ќе продолжи со реализација на активностите сврзани со спроведување континуирана обука за овластените геодети од областа на катастарот на недвижностите и геодезијата, како и спроведување обука за надлежните органи, институциите и правните лица од областа на одржувањето на катастарот на недвижностите, како и геодетски и информатички работи заради формирање, управување, унапредување и технички развој на ГКИС. Реализацијата на оваа активност ќе се врши согласно со Годишната програма за спроведување обуки од областа на востановувањето и одржувањето на катастарот на недвижности и за геодетските и информатичките работи.

Со воведување на новите функционалности на системите, АКН во текот на 2019 година планира да одржи обуки кои се однесуваат на користење на е-кат шалтерот, како и новата функционалност на е-кат шалтерот за инфраструктурни објекти за општините, министерствата, приватните геодетски фирми, нотарите, адвокатите, извршителите, судовите и банките.

Планирани се обуки на општините за користењето на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, обуки за новите функционалности на Графичкиот регистар за градежно земјиште.

Во рамките на континуираната обука за овластените геодети ќе се вршат обуки за новиот систем за обработка на графички и атрибутни податоци на катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.

Во следната табела дадена е временската рамка за реализација на активностите:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец и година)	крај (месец и година)
1	Реализација на Годишна програма за спроведување обуки за професионалните корисници и континуирани обуки за овластените геодети	јануари 2019	декември 2019

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20- Катастар на недвижности и програма K2- Стручно оспособување и усовршување.



14. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во текот на 2019 година АКН планира потпишување меморандуми за соработка со сестрински професионални организации и институции од регионот и и пошироко во областа на геодезијата, картографијата, националната инфраструктура на просторни податоци и катастарот на недвижностите.

АКН до крајот на јуни 2019 година ќе ја финализира реализацијата на активностите од регионалниот IMPULS-проект кој е финансиран од страна на шведската влада преку шведската Агенција за меѓународен развој – Sida.

Во март 2019 година се планира финализирање на проектот „Оптимизирана употреба на веродостојни и сигурни просторни податоци - SPATIAL“ финансиран од холандската влада.

Во почетокот на 2019 година се планира и официјално започнување на проектот за соработката помеѓу Лантматериет и АКН. Проектот се води под работен наслов- „Соработка за дигитална демократија“ финансиран од страна на шведската влада, а се однесува на институционална поддршка и развој на капацитетите на АКН на полето на воспоставување на Адресниот регистар, геодезијата, поддршка за ИКТ-секторот, националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) и подготовка на студија за воспоставување центар за скенирање во АКН. Во почетокот на 2019 година се планира имплементација на Проектот за теренско прибирање на описни и просторни податоци за десет општини во функција на воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви финансиран со средства од Европската комисија.

Во 2019 година АКН и Норвешката агенција за картирање ќе започнат со имплементација на двете компоненти од проектот согласно со потпишаниот Договор за институционална соработка со цел создавање дигитални податоци за теренот неопходни за ублажување на ризикот од поплави, следење на поплави и за дејствување во ситуации на поплави, како и за намалување на трошоците за инфраструктурни проекти и подобрување на заштитата на животната средина и мониторингот и просторното планирање.

АКН планира да ја реализира втората фаза од активностите за 2019 година во рамките на потпишаниот Меморандум за соработка со Генералната команда за картирање на Република Турција. Акцискиот план за имплементација на Меморандумот за 2019 година ќе се донесе кон крајот на јануари 2019 година при што се планира посета на висока делегација на Директоратот за картирање на Република Турција.

АКН ќе продолжи активно да учествува во работењето со меѓународните професионални организации Еурогеографикс, Советот на геодети на Европа, Меѓународната федерација на геодети, Меѓународната картографска асоцијација, работната група при Обединетите нации итн.



Завршна одредба

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 1415-51554/1
24 декември 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирма Мандева, с.р.

Прилог:

Расходи на АКН по предлог-буџет за 2019 година

Предлог буџет 2019																
Категорија Ставка	Опис	Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности										Вкупно расходи
		Администрација	Катастар на недвижности	Вкупно	Администрација	Катастар на недвижности	Основни геодетски работи и картографија	Унапредување и технички развој	Геодетско-катастарски информации-онен систем	Реформа на катастар и регистрација на недвижности	Стручно оспособување и усо-вршување	Вкупно				
ставка	програма	10	20	Вкупно	10	20	22	23	2A	3A	K2	Вкупно				
401	Основни плати	22.000	180.500	202.500	0	43.010	0	0	0	0	0	43.010				
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	90.640	0	0	0	0	0	90.640				
40	Плати и надоместоци	22.000	180.500	202.500	0	133.650	0	0	0	0	0	133.650				
420	Платни и дневни трошоци	0	0	0	300	4.000	0	100	0	0	0	4.400				
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	12.500	31.000	0	0	10.000	0	0	53.500				
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	7.500	0	0	400	0	0	7.900				
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	31.500	7.300	0	67.000	0	0	105.800				
425	Договорни услуги	0	0	0	0	28.000	3.800	0	0	0	0	31.800				
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	10.000	0	1.000	0	0	300	11.300				
427	привремени вработувања	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000				
42	Стоки и услуги	0	0	0	12.800	119.000	11.100	1.100	77.400	0	300	221.700				
451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	0	1.150				
45	Каматни плаќања	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	0	1.150				
464	Разни трансфери	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000				
46	Субвенции и трансфери	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000				
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	8.000	0	13.300	0	0	21.300				
481	Градежни објекти	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000				
483	Купување на мебел	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500				
485	Вложување и нефинансиски средства	0	0	0	0	4.980	0	0	20.000	0	0	24.980				
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	7.700	0	0	0	0	7.700				
48	Капитални расходи	0	0	0	0	15.480	15.700	0	33.300	0	0	64.480				
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	49.330	0	49.330				
49	Отплата на главнина	0	0	0	0	0	0	0	0	49.330	0	49.330				
	Вкупно расходи	22.000	180.500	202.500	12.800	271.130	26.800	1.100	110.700	50.480	300	473.310				
												675.810				



ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА

Расходи	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2019	Реализација 2019	План/Реал	План 2019	Реализација 2019	План/Реал	План 2019	Реализација 2019	План/Реал	План 2019	Реализација 2019	План/Реал	План 2019	Реализација 2019	План/Реал	План/Реал
Плати и дневни расходи	75,000	128,105	171%	75,000	201,139	268%	75,000	195,198	260%	75,000	326,639	435%	75,000	326,639	435%	435%
комунални услуги, греење	3,125,000	4,142,958	133%	3,125,000	1,776,042	57%	3,125,000	3,140,560	100%	3,125,000	2,805,869	90%	3,125,000	2,805,869	90%	90%
основни плати и надомест	10,752,500	4,124,296	38%	10,752,500	4,026,562	37%	10,752,500	3,995,873	37%	10,752,500	23,357,279	217%	10,752,500	23,357,279	217%	217%
придоноси за социјално	22,660,000	22,133,370	98%	22,660,000	21,933,166	97%	22,660,000	21,823,189	96%	22,660,000	21,236,151	94%	22,660,000	21,236,151	94%	94%
Плати и дневни расходи	1,000,000	668,744	67%	1,000,000	408,541	41%	1,000,000	775,608	78%	1,000,000	700,913	70%	1,000,000	700,913	70%	70%
комунални услуги, греење	7,750,000	7,354,137	95%	7,750,000	5,466,435	71%	7,750,000	3,478,080	45%	7,750,000	5,466,438	71%	7,750,000	5,466,438	71%	71%
материјали и ситен инвентар	1,875,000	340,426	18%	1,875,000	458,089	24%	1,875,000	258,178	14%	1,875,000	483,330	26%	1,875,000	483,330	26%	26%
поправки и тековно одр	7,875,000	1,430,334	18%	7,875,000	1,633,111	21%	7,875,000	3,549,947	45%	7,875,000	4,874,633	62%	7,875,000	4,874,633	62%	62%
договорни услуги	7,000,000	6,359,849	91%	7,000,000	5,867,276	84%	7,000,000	6,736,543	96%	7,000,000	9,106,994	130%	7,000,000	9,106,994	130%	130%
други тековни расходи	2,500,000	1,754,099	70%	2,500,000	674,660	27%	2,500,000	785,611	31%	2,500,000	1,034,161	41%	2,500,000	1,034,161	41%	41%
придоноси на работни	1,750,000	0	0%	1,750,000	0	0%	1,750,000	0	0%	1,750,000	745,017	43%	1,750,000	745,017	43%	43%
разни трансфери	750,000	249,424	33%	750,000	2,750,229	364%	750,000	248,118	33%	750,000	314,081	42%	750,000	314,081	42%	42%
исплата по судски реше	0	2,622,794	0%	0	82,822	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
градежни објекти	2,000,000	0	0%	2,000,000	0	0%	2,000,000	0	0%	2,000,000	0	0%	2,000,000	0	0%	0%
купување на мебел	625,000	0	0%	625,000	636,020	102%	625,000	1,372,340	220%	625,000	708,000	113%	625,000	708,000	113%	113%
нефинансиски средства	1,245,000	0	0%	1,245,000	0	0%	1,245,000	0	0%	1,245,000	5,250,000	422%	1,245,000	5,250,000	422%	422%
поправки и тековно одр	1,825,000	0	0%	1,825,000	0	0%	1,825,000	1,246,866	68%	1,825,000	2,493,732	137%	1,825,000	2,493,732	137%	137%
договорни услуги	950,000	0	0%	950,000	0	0%	950,000	0	0%	950,000	0	0%	950,000	0	0%	0%
купување на опрема и м	2,000,000	0	0%	2,000,000	0	0%	2,000,000	0	0%	2,000,000	0	0%	2,000,000	0	0%	0%
купување на возила	1,925,000	0	0%	1,925,000	4,691,775	244%	1,925,000	2,942,432	153%	1,925,000	0	0%	1,925,000	0	0%	0%
Плати и дневни расходи	25,000	0	0%	25,000	0	0%	25,000	0	0%	25,000	0	0%	25,000	0	0%	0%
договорни услуги	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
други тековни расходи	250,000	65,241	26%	250,000	4,090	2%	250,000	63,200	25%	250,000	55,713	22%	250,000	55,713	22%	22%
комунални услуги, греење	2,500,000	361,656	14%	2,500,000	2,056,032	82%	2,500,000	3,501,236	140%	2,500,000	2,581,076	103%	2,500,000	2,581,076	103%	103%
материјали и ситен инвентар	100,000	0	0%	100,000	0	0%	100,000	0	0%	100,000	0	0%	100,000	0	0%	0%
поправки и тековно одр	16,750,000	1,821,058	11%	16,750,000	2,607,133	16%	16,750,000	4,976,995	30%	16,750,000	7,945,314	47%	16,750,000	7,945,314	47%	47%
купување на опрема и м	3,325,000	1,452,736	44%	3,325,000	29,529	1%	3,325,000	1,094,999	33%	3,325,000	11,457,750	345%	3,325,000	11,457,750	345%	345%
нефинансиски средства	5,000,000	0	0%	5,000,000	10,389,214	208%	5,000,000	1,351,661	27%	5,000,000	1,676,255	34%	5,000,000	1,676,255	34%	34%
капитални плаќања кои не	287,500	0	0%	287,500	359,538	125%	287,500	0	0%	287,500	215,418	75%	287,500	215,418	75%	75%
отплата на главнина кои не	12,332,500	0	0%	12,332,500	24,596,957	199%	12,332,500	0	0%	12,332,500	24,774,941	200%	12,332,500	24,774,941	200%	200%
други тековни расходи	75,000	0	0%	75,000	0	0%	75,000	0	0%	75,000	0	0%	75,000	0	0%	0%
	118,327,500	55,009,227	46%	118,252,500	90,630,360	77%	118,252,500	61,536,634	52%	118,252,500	127,561,694	108%	118,252,500	127,561,694	108%	108%
Трошоци за плата и придоноси	84,037,500	81,975,665	98%	84,037,500	81,248,168	97%	84,037,500	80,837,664	96%	84,037,500	78,448,889	93%	84,037,500	78,448,889	93%	93%
Број на вработени	858	858	100%	858	858	100%	858	858	100%	858	858	100%	858	858	100%	100%

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА

Спецификација на приходи	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4				ВКУПНО			
	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План/Р еал	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План/Р еал	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План/Р еал	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План/Р еал	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План/Р еал

Приходи од
дејноста

Приходи од дејноста	724...	95,077,500	95,491,041	100.4%	95,077,500	95,491,041	95,491,041	100%	95,077,500	95,491,041	95,491,041	100%	95,077,500	95,491,041	95,491,041	100%	380,310,000	381,964,164	381,964,164	100%
	724116																			
	724117																			
	724155																			
	724156																			
	724157																			
	724158																			
Вкупно		95,077,500	95,491,041	100.4%	95,077,500	95,491,041	95,491,041	100.4%	95,077,500	95,491,041	95,491,041	100.4%	95,077,500	95,491,041	95,491,041	100.4%	380,310,000	381,964,164	381,964,164	100.4%

Останати
приходи

Останати неданочни приходи	725999	3,750,000	157,339	4%	3,750,000	157,339	157,339	4%	3,750,000	157,339	157,339	4%	3,750,000	157,339	157,339	4%	15,000,000	629,356	629,356	4%
Пренесен вишок од претходна година	724114	19,500,000	27,201,743	139%	19,500,000	27,201,743	27,201,743	139%	19,500,000	27,201,743	27,201,743	139%	19,500,000	27,201,743	27,201,743	139%	78,000,000	108,806,972	108,806,972	139%
Вкупно		23,250,000	27,359,082	118%	23,250,000	27,359,082	27,359,082	118%	23,250,000	27,359,082	27,359,082	118%	23,250,000	27,359,082	27,359,082	118%	93,000,000	109,436,328	109,436,328	118%
Вкупно		118,327,500	122,850,123	104%	118,327,500	122,850,123	122,850,123	104%	118,327,500	122,850,123	122,850,123	104%	118,327,500	122,850,123	122,850,123	104%	473,310,000	491,400,492	491,400,492	104%

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ								
ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ	ИЗНОС НА ОСНОВИЦА	ИЗНОС НА КАМАТА	КАМАТНА СТАПКА	ИЗНОС НА ГОДИШЕН АНУИТЕТ	ВКУПНО ИСПЛАТЕНО	ПРЕОСТАНАТ ДОЛГ	ПРЕОСТАНАТА КАМАТА	ВРЕМЕТРАЕЊЕ (ОД - ДО, ВКУПНО ГОДИНИ
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1 Кредит 1 Банка А								
2 Кредит 2 Банка А								
3 Кредит 3 Банка Б								
4 Кредит 4 Банка В								
Вкупно краткорочни кредити (1+2+3+4)								
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6 Кредит 1 Светска Банка	597,281,478	39,258,522	6%	51,618,436	459,552,952	170,559,104	2,972,506	2010-2022
7 Кредит 2 Банка А								
8 Кредит 3 Банка Б								
9 Кредит 4 Банка В								
Вкупно долгорочни кредити (6+7+8+9)	597,281,478	39,258,522	6%	51,618,436	459,552,952	170,559,104	2,972,506	2010-2022
Вкупно (5+10)	597,281,478	39,258,522	6%	51,618,436	459,552,952	170,559,104	2,972,506	2010-2022

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

362.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 4.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	ден/лит 25,852
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	ден/лит 27,452
б) Дизел гориво		
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	ден/лит 31,374
в) Масло за горење		
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	ден/лит 30,742
г) Мазут		
- М-1 НС	до	ден/кг 25,084

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	ден/лит 62,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	ден/лит 63,50
б) Дизел гориво		
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	ден/лит 60,00

в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	48,50
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	31,121

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	61,50	61,00	60,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	63,00	62,50	62,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	59,50	59,00	58,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	48,00	47,50	47,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	ден/лит 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	ден/лит 0,080
б) Дизел гориво		
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	ден/лит 0,030
в) Масло за горење		
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	ден/лит 0,040
г) Мазут		
- М-1 НС	до	ден/кг 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	22,020
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,692
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,443
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 05.02.2019 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија.

Бр. 02-186/1
4 февруари 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019026